

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2022 година,
со извештај на независниот ревизор

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2022 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 4
КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ	5
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	7
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	8
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	9
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	10 - 34
Додатоци	
Додаток 1 - Годишен извештај за работа	
Додаток 2 - Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден што ги вклучуваат консолидираниот извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2022 година, консолидираниот билансот на успех, консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, консолидираниот извештај за промени во главнината за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорноста на раководството за финансискиите извештаи

Раководството на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со стандардите за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорноста на ревизорите

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, консолидираните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден заклучно со 31 декември 2022 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината што заврши на 31 декември 2022 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските консолидирани финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден за годината што заврши на 31 декември 2022 година.

Скопје, 05 април 2023 година

Овластен ревизор


Родне Коцевска



Расел Бедфорд Атанасовски
Доо Скопје

Управител

Борислав Атанасовски



ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ
за годината што заврши на 31 декември 2022 година

во илјади денари	Белешки	2022	2021
Приходи од продажба	7	5.291.810	4.793.144
Останати оперативни приходи	8	66.189	59.677
Вкупно оперативни приходи		5.357.999	4.852.821
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и производството во тек	9	8.543	-4.011
Потрошени материјали и ситен инвентар	10	-982.000	-969.635
Трошоци за вработените	11	-343.325	-312.574
Амортизација	15	-109.443	-113.485
Набавна вредност на продадени стоки		-3.405.993	-3.032.588
Останати оперативни расходи	12	-406.433	-326.734
Вкупно оперативни расходи		-5.247.194	-4.755.016
Добивка од оперативно работење		119.348	93.794
Финансиски приходи	13	2.928	2.595
Финансиски расходи	13	-6.809	-11.504
Добивка пред оданочување		115.466	84.885
Данок на добивка		-3.870	-7.143
Добивка по оданочување		111.596	77.742
Основна заработувачка по акција (во денари)	14	3.711	2.585

Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден ги усвои овие финансиски извештаи на 23 март 2023 година и ги одобри за предавање во Централниот Регистар на РМ

Прв главен извршен директор

Слободан Кутревски



Придружните белешките се составен дел на овие финансиски извештаи

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	Белешки	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Добивка по оданочување		111.596	77.742
Останата сеопфатна добивка			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		-5.374	10.542
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема			
Вкупно останата сеопфатна добивка		<u>-</u> -5.374	<u>-</u> 10.542
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		<u>106.222</u>	<u>88.284</u>

Придружните белешки се составен
дел на овие финансиски извештаи

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
за годината што заврши на 31 декември 2022 година

во илјади денари	Белешки	2022	2021
СРЕДСТВА			
Материјални средства	15	991.909	1.006.782
Нематеријални средства	15	325	744
Вложувања расположливи за продажба	16	23.155	28.530
Вкупно долгорочни средства		1.015.389	1.036.056
Залихи	17	344.697	476.581
Побарувања од купувачи	18	340.171	342.258
Останати краткорочни побарувања	19	5.888	2.025
Побарувања за аванси	20	15.273	2.075
Краткорочни финансиски средства	21	207.397	207.362
Активни временски разграничувања	22	10.285	11.194
Парични средства	23	149.240	20.481
Вкупно тековни средства		1.072.951	1.061.976
ВКУПНО СРЕДСТВА		2.088.341	2.098.032
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		90.536	90.536
Сопствени акции		-9.927	-9.928
Законски и посебни резерви		27.084	27.084
Останати резерви		20.611	25.984
Резерви за инвестиции		678.896	598.173
Ревалоризациони резерви		15.955	15.955
Нераспределена добивка		566.209	549.024
Вкупно капитал и резерви		1.389.364	1.296.828
Долгорочни кредити	24	119.427	125.616
Обврски спрема добавувачи	25	412.353	424.039
Останати краткорочни обврски	26	89.673	106.239
Обврски за аванси	27	3.226	3.889
Краткорочни финансиски обврски	28	61.758	128.057
Пасивни временски разграничувања	29	12.539	13.364
Вкупно тековни обврски		579.550	675.588
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		2.088.341	2.098.032

Прв главен извршен директор

Слободан Кутревски



Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината што заврши на 31 декември 2022 година

во илјади денари	2022	2021
Парични текови од оперативни активности		
Нето добивка	111.596	77.742
Амортизација	109.443	113.429
Залихи	131.884	-20.720
Побарувања од купувачи	2.087	-3.810
Останати краткорочни побарувања	-3.863	13.219
Побарувања за аванси, депозити и кауции	-13.198	-207
Активни временски разграничувања	909	8.631
Обврски према добавувачи	-11.686	62.831
Останати краткорочни обврски	-16.566	3.313
Обврски за аванси	-663	-1.299
Пасивни временски разграничувања	-825	2.314
Нето парични текови од оперативни активности	309.118	255.443
Парични текови од инвестициони активности		
Нови набавки на НПО	-94.237	-29.407
Вложувања во подружници		
Краткорочни финансиски средства	-35	-23
Долгорочни вложувања	5.375	-10.542
Расходувани НПО	89	
Нето парични текови од инвестициони активности	-88.808	-39.972
Парични текови од финансиски активности		
Долгорочни/краткорочни кредити	-72.488	-250.452
Останати промени на капиталот		
Исплатени награди	-13.689	
Објективна вредност на вложувањата	-5.375	10.542
Нето парични текови од финансиски активности	-91.552	-239.910
Нето намалув./зголем. на паричните средства	128.758	-24.439
Парични средства на почеток од годината	20.481	44.920
Парични средства на крајот од годината	149.240	20.481

Придружните белешки се составен
дел на овие финансиски извештаи

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината што заврши на 31 декември 2022 година**

2022 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопств. акции	Законски и посебни резерви	Остан. резерви	Резерви за инвест.	Ревалор. резерви	Нераспре. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2022	90.536	-9.928	27.084	25.984	598.173	15.955	549.024	1.296.828
Сеопфатна добивка								
Добивка од 2022 година	-	-	-	-	-	-	111.596	111.596
Усогласување на акциите расположливи за продажба со пазарната вредност	-	-	-	-5.374	-	-	-	-5.374
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-5.374	-	-	111.596	106.222
Прекнижување и усогласување	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатени награди по Одлука	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатени награди	-	-	-	-	-	-	-13.689	-13.689
Распределено по Одлука	-	-	-	-	80.823	-	-80.823	-
Останато							3	3
Состојба 31.12.2022	90.536	-9.928	27.084	20.610	678.996	15.955	566.111	1.389.364

2021 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопств. акции	Законски и посебни резерви	Остан. резерви	Резерви за инвест.	Ревалор. резерви	Нераспре. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2021	90.536	-9.928	27.084	15.442	490.557	15.955	578.898	1.208.544
Сеопфатна добивка								
Добивка од 2021 година	-	-	-	-	-	-	77.742	77.742
Усогласување на акциите расположливи за продажба со пазарната вредност	-	-	-	10.542	-	-	-	10.542
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	10.542	-	-	77.742	88.284
Прекнижување и усогласување	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатени награди по Одлука	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатени награди	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределено по Одлука	-	-	-	-	107.616	-	-107.616	-
Останато								
Состојба 31.12.2021	90.536	-9.928	27.084	25.984	598.173	15.955	549.024	1.296.828

Придружните белешки се составен
дел на овие финансиски извештаи

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

Друштвото за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден основано е и работи во Република Македонија. До средината на месец мај 2003 година Друштвото во правниот промет настапуваше под името ПКБ АД Скопје, а по извршениот упис на промената на името на фирмата во трговскиот регистар настапуваше под името ПЕКАБЕСКО АД Скопје до крајот на ноември 2012 година. Од крајот на ноември 2012 година Друштвото го смени седиштето од општина Шуто Оризари во село Кадино во општина Илинден, а истовремено го смени и називот на фирмата од ПЕКАБЕСКО АД Скопје во ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден.

Според извештајот за тековна состојба што го издава Централниот регистар на Република Македонија приоритетна дејност на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден според главната приходна шифра е трговија на големо со месо и производи од месо.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден, меѓу другото, е регистриран и за обавување на следните дејности:

- производство, преработка и конзервирање на месо и производи од месо;
- преработка и конзервирање на риба и производи од риба;
- трговија на големо со храна, пијалоци и тутун;
- друга трговија на големо.

Групата ПЕКАБЕСКО, покрај матичното друштво, ја сочинува и следното друштво со ограничена одговорност во мнозинска сопственост:

процент на учество на ПЕКАБЕСКО АД Скопје	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Тимко-лаб Дооел Кадино	100%	100%
Пекабеско Доо Рашка	100%	100%

Основната главнина на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден се состои од 32.450 обични акции со книговодствена вредност од 90.535.500 денари.

Номиналната вредност на една акција изнесува 2.790 денари.

Мнозинско учество од 79,7% во издадените акции на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден на 31.12.2022 година има акционерот Слободан Кутревски, кој истовремено е и прв главен извршен директор на Друштвото. На 31.12.2022 година лицето Весна Кутревска поседува 2.025 акции или 6,73% од издадените акции на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден.

На 31.12.2022 година ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден има откупено 2.375 сопствени акции или 7,31% од основната главнина (2.375 сопствени акции на 31.12.2021 година).

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

На 31.12.2022 година бројот на вработените во Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден изнесуваше 450 лица (2021 година 473).

Седиштето на Друштвото е на ул. 10 бр. 44 Кадино, општина Илинден.

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Консолидираните финансиски извештаи на Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден се изготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди и меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија, освен за споредбени податоци за Извештајот за парични текови.

Меѓународните стандарди за финансиско известување што се применуваат во Република Македонија се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Консолидираните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност, како и врз основа на објективна (пазарна) вредност за вложувањата расположливи за продажба за друштвата со кои активно се тргува на Берза.

2.3. Континуитет во работењето

Консолидираните финансиски извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на консолидираните финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во консолидираните финансиски извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

2.5. Принципи за консолидација

Консолидираните финансиски извештаи на Групата ПЕКАБЕСКО се презентирани како да сочинуваат едно друштво. Групата ПЕКАБЕСКО го опфаќа матичното друштво ПЕКАБЕСКО АД Скопје и неговите друштва во мнозинска сопственост.

Друштвото во мнозинска сопственост е правно лице под контрола на матичното друштво. Контролата претставува моќ да се управува со финансиските и оперативните политики на друго друштво од страна на матичното друштво.

Вложувањето на Матичното друштво во подружницата, како и уделот на Матичното друштво во главнината на подружницата, сразмерно на вложувањето се елиминирани при консолидацијата. При консолидацијата, во билансот на состојбата се елиминирани и меѓусебните побарувања, вложувања и обврски. Делот на капиталот што им припаѓа на останатите содружници во содружничкиот капитал и основната главнина на подружниците се прикажани како неконтролирачко учество.

Во консолидираниот биланс на успех се извршени елиминации на меѓусебно остварените приходи, односно расходи. Учеството на малцинските содружници во добивката на Групата е прикажана одделно од добивката на Групата.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Друштвото евидентира приходи од продажба на трговски стоки и производи во моментот на нивната испорака на своите клиенти. Приходите се евидентираат со примена на принципот на фактичност на настаните, односно во моментот на нивното настанување.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи од камати во рамките на финансиските расходи. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Приходи од вложувања расположливи за продажба

Приходите по основ на вложувањата во хартии од вредност издадени од банки, други финансиски организации и во трговски друштва се искажуваат во билансот на успехот како приходи во рамките на финансиските приходи.

3.5. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се евидентират на товар на расходите во периодот на нивното настанување.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.6. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

Набавките на НПО во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на НПО се состои од фактурната вредност на набавените НПО зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Македонија, НПО се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност на средствата и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата е евидентиран како ревалоризациона резерва. Последна ревалоризација Друштвото изврши во 2002 година.

НПО се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на НПО се книжи во корист на добивка од продажба, а негативната разлика се книжи на товар на загуба од продажба. Неотпишаната вредност на отуѓените и расходувани НПО се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.7. Амортизација

Набавната вредност на НПО се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на НПО.

Стапките што се применуваат за амортизација на НПО што ги поседува ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден се како што следи:

Градежни објекти	2,5%
Производна опрема	10%
Транспортни средства	25%
Компјутерска опрема	25%
Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи	20%
Останата неспомната опрема	10%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

3.8. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.9. Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба

Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба во билансот на состојба се класифицираат во рамките на долгорочните средства. Почетните вложувања се евидентираат по набавна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена од пазарната цена на истите на датумот на билансот на состојбата. Промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се евидентира во рамките на капиталот на позицијата останати резерви. Хартиите од вредност расположливи за продажба за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност, намалени за евентуално нивно обезвреднување поради стечај, ликвидација или други релевантни индикатори.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Во моментот на продажба на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба, акумулираниот износ во капиталот што произлегува од промена на вредноста се евидентира во билансот на успех.

3.10. Залихи

Залихите на трговски стоки се искажуваат по набавна вредност, заедно со трошоците за нивна набавка. Залихите на готовите производи и на производството во тек ги опфаќаат директните трошоци за суровини и материјали, директниот труд и производните режиски трошоци.

3.11. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните трговски стоки и производи. За сите побарувања што се сметаат за ненаплатливи се врши исправка на вредноста врз основа на проценка извршена на крајот на годината.

Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.12. Парични средства

Паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, парични средства на жиро - сметките во деловните банки, девизни средства на девизни сметки во деловни банки, депозити во банки со краток рок на доспевање и други парични средства.

3.13. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Македонија на денот на извештајот на финансиската состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските противвредност и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од финансиските приходи и финансиските трошоци.

3.14. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирани добивки

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои се купени од истото се евидентираат како сопствени (резервски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Друштвото.

Законски резерви и посебни резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето. Посебните резерви издвоени од нето добивката се наменети за откуп на сопствени акции на Друштвото.

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

3.15. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.16. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на билансот на состојбата се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

3.17. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2021 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања.

Во периодот 2009 - 2013 година основа за пресметка на данокот на добивка беа повеќе видови расходи кои не се признаваа за целите на оданочувањето, тн. даночно непризнаени расходи. Данок на добивка се плаќаше и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 - 2013 година.

Стапката на данокот на добивка во Република Македонија изнесува 10% (10% и во 2021 година).

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.18. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи нема вработени што во наредните неколку години би оствариле право на пензија.

3.19. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.20. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден во своето работење стапува во меѓународни трансакции заради продажби и набавки на производи и трговски стоки. Овие трансакции се искажани во странски валути.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флуктуации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е изложена на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што овој вид на ризик е надвор од контрола на Друштвото.

4.2. Кредитен ризик

Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е изложен на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Групата е изложена на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

4.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Групата нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Групата нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5 Даночен ризик

Согласно законските прописи во Република Македонија даночните власти можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Во случај на даночна евазија или даночна измама периодот на застареност може да изнесува до 10 години. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

5. Утврдување на објективна вредност

Групата располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи, обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност. Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

6.1. Ризик од финансирање

Групата управува со капиталот за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина според принципот на континуитет, преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина.

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од уплатен капитал, законски резерви, ревалоризациони резерви, резерви за инвестиции и акумулирана добивка.

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино Илинден врши редовно следење на кредитната задолженост.

Показателот на задолженост на 31 декември 2022 и 2021 година е како што следи:

во илјади денари	2022	2021
Обврски по кредити	181.185	253.673
Парични средства	<u>-149.240</u>	<u>-20.481</u>
Нето обврски по кредити	31.945	233.192
Капитал и резерви	1.389.364	1.208.828
% на кредитна задолженост	<u>2,30%</u>	<u>19,29%</u>

Кредитната задолженост на, Групата ПЕКАБЕСКО АД Кадино Илинден е намалена како резултат на повлечен кредит за изградба и опремување на фабрика за преработка на месо и месни производи со дистрибутивни складишта и пратечки објекти во село Кадино, општина Илинден.

6.2. Значајни сметководствени политики поврзани со финансиските инструменти

Деталите поврзани со значајните сметководствени политики и методи, како и критериумите и основите за признавање на приходите и трошоците за сите класи на финансиските средства и финансиски обврски се обелоденети во Белешката 3 кон овие финансиски извештаи.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6.3 Категории на финансиски инструменти

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Финансиски средства		
Парични средства	149.240	20.281
Побарувања од купувачи	340.171	342.258
Останати побарувања	5.888	2.025
Побарувања за аванси	15.273	2.075
Краткорочни финансиски средства	207.397	207.362
Активни временски разграничувања	10.285	11.194
	<u>728.254</u>	<u>585.195</u>
Финансиски обврски		
Обврски спрема добавувачи	412.353	424.039
Останати тековни обврски	89.673	106.239
Обврски за аванси	3.226	3.889
Пасивни временски разграничувања	12.539	13.364
Кредити	181.185	253.673
	<u>698.976</u>	<u>801.204</u>

6.4 Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на временска основа и се избегнуваат првенствено преку намалување на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба на Република Македонија.

6.5 Пазарен ризик

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странски валути и каматни стапки.

Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или во начинот на кој Друштвото управува или го мери ризикот.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6.6. Управување со девизниот ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните еквиваленти, како и од побарувањата од купувачи, обврските спрема добавувачи и обврските за кредити, кои се деноминирани во странска валути. Друштвото не употребува посебни финансиски инструменти за намалување на овој ризик бидејќи нивната употреба во Р.Македонија не е вообичаена.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е следната.

во илјади денари	Средства		Обврски	
	2022	2021	2022	2021
ЕУР	94.689	68.780	68.834	98.686
УСД			-	-
	94.689	68.780	68.834	98.686

Анализа на сензитивноста на странски валути

Друштвото е изложено во најголем дел еврото. Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2022	2021	2022	2021
ЕУР	2.586	-2.991	-2.586	2.991
УСД	-	-	-	-
	2.586	-2.991	-2.586	2.991

6.7. Управување со каматниот ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следи:

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Финансиски средства		
<i>Некамајџоносни</i>		
Парични средства	149.240	20.481
Побарувања од купувачи	340.171	342.258
Побарувања за аванси	15.273	2.075
Останати побарувања	5.888	2.025
Активни временски разграничувања	10.285	11.194
	<u>520.857</u>	<u>378.033</u>
<i>Камајџоносни</i>		
Краткорочни финансиски средства	207.397	207.362
	<u>207.397</u>	<u>207.362</u>
	<u>728.254</u>	<u>585.395</u>
Финансиски обврски		
<i>Некамајџоносни</i>		
Обврски спрема добавувачи	412.353	424.039
Обврски за аванси	3.226	3.889
Останати тековни обврски	89.673	106.239
Пасивни временски разграничувања	12.539	13.364
	<u>517.791</u>	<u>547.531</u>
<i>Камајџоносни</i>		
Кредити	181.185	253.673
	<u>181.185</u>	<u>253.673</u>
	<u>698.976</u>	<u>801.204</u>

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Дадени депозити	2.074	2.073	-2.074	-2.073
Земени кредити	-1.812	-2.536	1.812	2.536
	<u>262</u>	<u>-463</u>	<u>-262</u>	<u>463</u>

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6.8. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година.

2022

во илјади денари	До 1-3	3-6	6-12	Над 12	Вкупно
	месец	месеци	месеци	месеци	
Кредити	-	-	61.758	119.427	181.185
Обврски спрема добавувачи	412.353				412.353
Останати обврски	89.673				89.673
Обврски за примени аванси	3.226				3.226
ПВР	12.539	-	-	-	12.539
	<u>517.791</u>	<u>-</u>	<u>61.758</u>	<u>119.427</u>	<u>698.976</u>

2021

во илјади денари	До 1-3	3-6	6-12	Над 12	Вкупно
	месец	месеци	месеци	месеци	
Кредити	-	-	128.057	125.616	253.673
Обврски спрема добавувачи	424.039				424.039
Останати обврски	106.239				106.239
Обврски за примени аванси	3.889				3.889
ПВР	13.364	-	-	-	13.364
	<u>547.531</u>	<u>-</u>	<u>128.057</u>	<u>125.616</u>	<u>801.204</u>

Следната табела ја дава структурата на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година.

2022

во илјади денари	Од 1-3	3-6	6-12	Над 12	Вкупно
	месец	месеци	месеци	месеци	
Парични средства	149.240	-	-	-	149.240
Побарувања од купувачи	340.171	-	-		340.171
Останати побарувања	5.888				5.888
Побарувања за аванси	15.273				15.273
АВР	10.285	-	-	-	10.285
	<u>520.857</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>520.857</u>

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2021

во илјади денари	Од 1-3 месец	3-6 месеци	6-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	20.481	-	-	-	20.481
Побарувања од купувачи	342.258	-	-	-	342.258
Останати побарувања	2.025	-	-	-	2.025
Побарувања за аванси	2.075	-	-	-	2.075
АВР	11.194	-	-	-	11.194
	378.033	-	-	-	378.033

7. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Приходи од продажба на домашен пазар	4.607.989	4.153.738
Приходи од продажба на странски пазар	683.821	639.406
Вкупно	<u>5.291.810</u>	<u>4.793.144</u>

8. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Приходи од наемнини	7.545	11.029
Приходи од отпис на обврски	501	84
Приходи од вишоци	209	1.791
Приходи од одобренеја	45.014	36.105
Приходи од продажба на основни средства	581	3.321
Приходи од субвенции	12.339	7.347
Вкупно	<u>66.189</u>	<u>59.677</u>

9. ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИТЕ ПРОИЗВОДИ И ПРОИЗВОДСТВОТО ВО ТЕК

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Состојба на крајот на годината	58.766	62.777
Состојба на почетокот на годината	67.309	58.766
Зголемување на вредноста на залихите	<u>8.543</u>	<u>-4.011</u>

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

10. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Потрошени сировини и материјали	867.115	869.864
Потрошена амбалажа и ситен инвентар	<u>114.885</u>	<u>99.771</u>
Вкупно	<u><u>982.000</u></u>	<u><u>969.635</u></u>

11. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Бруто плати	318.133	286.413
Други надоместоци за вработените	<u>25.192</u>	<u>26.161</u>
Вкупно	<u><u>343.325</u></u>	<u><u>312.574</u></u>

12. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Енергија	141.652	63.167
Услуги за одржување и заштита	40.785	49.132
Телефонски, интернет и поштенски услуги	10.572	9.255
Наемнина	3.258	2.935
Премии за осигурување	9.512	8.142
Реклама, промоција, маркетинг услуги	30.118	30.601
Репрезентација, спонзорства	8.674	6.223
Трошоци за патарина и за регистрација на возила	3.952	1.980
Трошоци за вода и комунални услуги	1.043	2.935
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	429	42
Трошоци за службени патувања	2.385	1.338
Банкарски услуги	3.065	2.192
Одобрени попусти на купувачи	109.301	118.974
Казни, пенали надоместоци и штети	257	4.235
Договори на дело	26.667	
Останато	14.763	25.583
Вкупно	<u><u>406.433</u></u>	<u><u>326.734</u></u>

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

13. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ/ РАСХОДИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Приходи од камати	1.159	350
Позитивни курсни разлики	1.048	499
Дивиденди	721	1.746
Вкупно финансиски приходи	2.928	2.595
Расходи за камати	-6.405	-10.815
Негативни курсни разлики	-404	-689
Вкупно финансиски расходи	-6.809	-11.504
Нето финансиски приходи / расходи	<u>-3.881</u>	<u>-8.909</u>

14. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции	111.596	77.742
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	30.075	30.075
Основна заработувачка по акција во денари	<u>3.711</u>	<u>2.585</u>

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Поради фактот дека ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

15. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста се како што следи:

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвест. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вредност						
Состојба 01.01.2022	47.922	882.659	1.109.698	0	2.040.279	7.665
Нови набавки	33.905	3.511	29.339	27.485	94.240	
Пренос од инвестиции	-		22.843	-22.843	0	
Расходување и продажба			-3.021		-3.021	-
Состојба 31.12.2022	81.827	886.170	1.158.859	4.642	2.131.498	7.665
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2022	-	225.086	808.411	-	1.033.497	6.921
Амортизација	-	22.066	86.958	-	109.024	419
Прекнижување	-			-	-	-
Расходување и продажба			-2.932	-	-2.932	
Состојба 31.12.2022	-	247.152	892.437	-	1.139.589	7.340
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2022	81.827	639.018	266.422	4.642	991.909	325

Како обезбедување за повлечени кредити под хипотека се дадени сите градежни објекти на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден во општина Шуто Оризари со вкупна површина од околу 7.349 метри квадратни, објектот кој е изграден на наведеното земјиште и опремата која е во функција на објектот, земјиштето во КО Кадино со вкупна површина од 39.363 метри квадратни, објектот кој е изграден на наведеното земјиште и опремата која е во функција на новиот објект - фабрика за преработка на месо и месни производи со дистрибутивни складишта и пратечки објекти во Кадино, општина Илинден.

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвест. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вредност						
Состојба 01.01.2021	47.922	881.086	1.096.266	5.093	2.030.367	7.396
Нови набавки		1.573	27.565		29.138	269
Пренос од инвестиции	-		5.093	-5.093	0	
Расходување и продажба			-19.226		-19.226	-
Состојба 31.12.2021	47.922	882.659	1.109.698	0	2.040.279	7.665
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2021	-	203.059	736.789	-	939.848	6.368
Амортизација	-	22.027	90.848	-	112.875	553
Прекнижување	-			-	-	-
Расходување и продажба			-19.226	-	-19.226	
Состојба 31.12.2021	-	225.086	808.411	-	1.033.497	6.921
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2021	47.922	657.573	301.287	0	1.006.782	744

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

16. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	2022	2021
Вложувања во банка котирана на Македонската берза		
на подсегментот задолжителна котација	23.155	28.530
Останати		
Вкупно	23.155	28.530

17. ЗАЛИХИ

во илјади денари	2022	2021
Суровини и материјали	83.131	85.441
Резервни делови и ситен инвентар	537	457
Производство	15.659	21.470
Готови производи	51.650	39.235
Трговски стоки	193.719	329.978
Вкупно	344.697	476.581

18. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	2022	2021
Побарувања од купувачи во земјата	279.118	273.478
Побарувања од купувачи во странство	61.053	68.780
Вкупно	340.171	342.258

19. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	2022	2021
Побарувања за данок на додадена вредност	3.038	969
Побарувања за данок од добивка	2.542	89
Побарувања од вработените	245	362
Побарувања за повеќе платени акцизи		88
Останато	63	517
Вкупно	5.888	2.025

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

20. ПОБАРУВАЊА ЗА АВАНСИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Побарувања за аванси во земјата	4.480	751
Побарувања за аванси во странство	<u>10.793</u>	<u>1.324</u>
Вкупно	<u>15.273</u>	<u>2.075</u>

21. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Краткорочни депозити во банки	207.397	207.362
Останато	<u> </u>	<u> </u>
Вкупно	<u>207.397</u>	<u>207.362</u>

22. АВР

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Однапред платени трошоци	7.477	9.685
Пресметани приходи што не се фактурирани	<u>2.808</u>	<u>1.509</u>
Вкупно	<u>10.285</u>	<u>11.194</u>

23. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Жиро сметки	22.356	5.072
Денарски благајни	1.060	124
Девизни сметки	<u>125.825</u>	<u>15.285</u>
Вкупно	<u>149.240</u>	<u>20.481</u>

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

24. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
НЛБ Тутунска банка АД Скопје	74.834	174.422
Шпаркасе банка АД Скопје	9.318	12.612
Прокредит банка	19.136	35.066
Халк Банка АД Скопје	55.025	19.695
Вкупно	158.313	241.795
Намалено за обврските со доспеаност за плаќање до една год.	-38.886	-116.179
Долгорочни кредити со доспеаност за плаќање над една год.	119.427	125.616

25. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Обврски спрема добавувачи во земјата	343.525	325.353
Обврски спрема добавувачи во странство	68.828	98.686
Обврски за нефактурирани стоки, матер. и услуги	-	-
Вкупно	412.353	424.039

26. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Обврски за бруто плати	37.028	38.020
Обврски за данок на добивка	-	-
Надомест за примања на одбор на директори	43.250	53.630
Обврски за данок на додадена вредност	9.164	13.332
Останато	231	1.257
Вкупно	89.673	106.239

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

27. ОБВРСКИ ЗА ПРИМЕНИ АВАНСИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Обврски за примени аванси во земјата	3.226	3.889
Вкупно	<u>3.226</u>	<u>3.889</u>

28. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Обврски по краткорочни кредити		
Халк Банка	3.126	
НЛБ Банка	19.569	
Шпаркасе банка АД Скопје		11.438
Останати (камати)	177	425
Вкупно	<u>22.872</u>	<u>11.863</u>
Тековна доспеаност на долгорочни кредити	38.886	116.179
ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ	<u>61.758</u>	<u>128.042</u>

29. ПВР

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Однапред пресметани трошоци	676	762
пресметани приходи за идни периоди	11.863	12.602
Вкупно	<u>12.539</u>	<u>13.364</u>

30. САЛДА И ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Во продолжение се прикажани салдата и трансакциите меѓу ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден и Тимко-лаб ДООЕЛ Кадино, и Пекабеско Доо Рашка Друштва што се управувачки поврзани.

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Побарувања од купувачи	26.371	19.453
Побарувања по аванси	-	-
Вкупно тековни средства	26.371	19.453
Обврски спрема добавувачи	26.371	19.453
Обврски по краткорочни позајмици	-	-
Вкупно тековни обврски	26.371	19.453
Приходи од продажба	47.807	35.475
Останати приходи	400	-
Вкупно приходи	48.207	35.475
Набавки на стоки	38.479	28.046
Останати расходи	9.728	7.429
Вкупно набавки и расходи	48.207	35.475

31. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
EUR	61,49	61,63
USD	57,65	54,37

32. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2022 година судските постапки покренати против ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден изнесуваат околу 1.898 илјади денари (9.434 илјади денари на 31.12.2021 година). Раководството на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако исходот на судските постапки не може да се утврди со сигурност, раководството смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни обврски.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден на 31.12.2022 година има обврска по основ на издадени гаранции од банки кон доверители во износ од 445.600 илјади денари и 690.025 евра(448.200 илјади денари и 100.000 евра на 31.12.2021 година).

ГРУПА ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

33. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА

По датумот на билансот на состојбата не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

ДОДАТОК 1

ГОДИШНА СМЕТКА

ЕМБС: 04059867

Целосно име: Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз

ПЕКАБЕСКО АД, Кадино Илинден

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2022

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	1.015.384.747,00			1.036.048.862,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	325.086,00			743.565,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	325.086,00			743.565,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	991.909.914,00			1.006.782.034,00
10	-- Недвижности (011+012)	699.794.192,00			684.444.024,00
11	-- Земјиште	81.827.390,00			47.922.141,00
12	-- Градежни објекти	617.966.802,00			636.521.883,00
13	-- Постројки и опрема	250.273.206,00			265.129.248,00
14	-- Транспортни средства	26.806.354,00			43.922.972,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	10.393.807,00			13.285.790,00
18	-- Материјални средства во подготовка	4.642.355,00			
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	23.149.747,00			28.523.263,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	23.149.747,00			28.523.263,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	23.149.747,00			28.523.263,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	1.062.671.024,00			1.050.788.836,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	344.698.108,00			476.581.065,00
38	-- Залихи на суровини и материјали	83.135.569,00			85.441.027,00

39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	532.658,00		456.902,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	15.659.096,00		21.469.636,00
41	-- Залихи на готови производи	51.650.286,00		37.296.370,00
42	-- Залихи на трговски стоки	193.720.499,00		331.917.130,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	361.335.722,00		346.364.673,00
47	-- Побарувања од купувачи	340.174.055,00		342.264.660,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	15.273.173,00		2.074.818,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	5.581.671,00		1.623.875,00
50	-- Побарувања од вработените	247.021,00		362.031,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	59.802,00		39.289,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	207.396.670,00		207.361.665,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	207.396.670,00		207.361.665,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	149.240.524,00		20.481.433,00
60	-- Парични средства	149.240.524,00		20.481.433,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	10.284.832,00		11.194.336,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	2.088.340.603,00		2.098.032.034,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	1.389.357.927,00		1.296.824.304,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	90.535.500,00		90.535.500,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	9.927.353,00		9.927.353,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	15.955.543,00		15.955.543,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	726.591.563,00		651.141.595,00
72	-- Законски резерви	18.792.803,00		18.792.803,00
74	-- Останати резерви	707.798.760,00		632.348.792,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	454.606.464,00		471.376.661,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	111.596.210,00		77.742.358,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	686.443.798,00		787.843.990,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	158.313.094,00		241.796.226,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	158.313.094,00		241.796.226,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	528.130.704,00		546.047.764,00

97	-- Обврски спрема добавувачи	412.359.480,00		424.045.910,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	3.225.735,00		3.888.545,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	8.982.154,00		9.694.160,00
100	-- Обврски кон вработените	71.518.651,00		82.177.989,00
101	-- Тековни даночни обврски	9.172.442,00		14.362.503,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	22.872.242,00		11.878.657,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	12.538.878,00		13.363.740,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	2.088.340.603,00		2.098.032.034,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	5.357.884.826,00			4.851.083.217,00
202	-- Приходи од продажба	5.281.671.932,00			4.782.539.278,00
203	-- Останати приходи	66.255.967,00			57.874.416,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	58.766.006,00			62.776.992,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	67.309.382,00			58.766.006,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	9.956.927,00			10.669.523,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	5.247.034.134,00			4.755.013.073,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	1.123.937.732,00			1.032.920.645,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	3.406.002.509,00			3.032.587.166,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	96.721.790,00			101.217.584,00
212	-- Останати трошоци од работењето	53.774.910,00			37.812.814,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	346.103.345,00			313.072.938,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	220.207.134,00			200.408.675,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	22.383.796,00			20.027.037,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	74.138.182,00			67.437.342,00
217	-- Останати трошоци за вработените	29.374.233,00			25.199.884,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	109.443.786,00			113.484.073,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	89.202,00			79.557,00

220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	428.797,00		41.608,00
222	-- Останати расходи од работењето	110.532.063,00		123.796.688,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	3.052.186,00		4.331.205,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	721.026,00		1.745.899,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.311.403,00		2.086.697,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	1.019.757,00		498.609,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	6.980.018,00		11.504.269,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	6.574.820,00		10.815.288,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	405.198,00		688.981,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	115.466.236,00		84.886.094,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	115.466.236,00		84.886.094,00
252	-- Данок на добивка	3.870.026,00		7.143.736,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	111.596.210,00		77.742.358,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	474,00		473,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	111.596.210,00		77.742.358,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	111.596.210,00		77.742.358,00
265	-- Вкупна основна заработувачка по акција	3.711,00		2.585,00
269	-- Добивка за годината	111.596.210,00		77.742.358,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	111.596.210,00		77.742.358,00

ДОДАТОК 2

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА

ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ

од работењето на Пекабеско АД за 2022 година

1. Општи податоци

Друштвото за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз Пекабеско АД основано е и работи во Република Македонија. До средината на месец мај 2003 година Друштвото во правниот промет настапуваше под името ПКБ АД Скопје, а по извршениот упис во трговскиот регистар на промената на името на фирмата настапува под името Пекабеско АД. Во консолидацијата влегуваат:

- Друштво за техничко испитување и анализа ТИМКО-ЛАБ ДООЕЛ Кадино Илинден
- Trgovačko društvo za trgovinu špediciju i usluge PEKABESKO DOO Raška

Основна дејност што ја обавува Пекабеско АД е неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалоци и тутун.

Пекабеско АД, меѓу другото, е регистриран и за обавување на следните дејности:

- производство, обработка и конзервирање на животинско месо;
- преработка на животинско и живинско месо;
- преработка и конзервирање на риба и производи од риба.

Акциите на Пекабеско АД котираат на задолжителна котација на обични акции на Македонската берза за хартии од вредност.

На ден 31.12.2022 година бројот на вработените во Пекабеско АД-Консолидација изнесуваше 450 лица, а на 31.12.2021 година 483 лица.

Седиштето на Друштвото е на ул.10 бр.44; 1041 Кадино-Илинден.

Лице овластено за застапување е Слободан Кутревски - прв извршен директор без ограничувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет

2. Управување со Финансиски ризик

Пазарен ризик

Друштвото е вклучено во меѓународни трансакции и е изложено на ризик од промена на девизните курсеви, како резултат на изложеност на домашната валута во однос на различните странски валути.

За да се намали изложеноста на девизниот ризик, Друштвото спроведува политика со која се настојува да се обезбедат доволно девизни средства на девизните сметки во банките, со цел истите да бидат искористени за плаќање на тековните обврски спрема странските добавувачи во моментот на нивното доспевање.

Видови финансиски ризик

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарен ризик (ризик од промена на девизните курсеви, пазарните вредности и цените), кредитен ризик, ризик од неликвидност и каматен ризик. Пристапот на Друштвото во управување со финансиски ризик е насочено кон проценка на непредвидливоста на финансискиот пазар и

настојува да изнајде начин за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризикот го врши Финансискиот сектор, а врз основа на политиките одобрени од Менаџментот.

Каматен ризик

Ризикот од неликвидност се управува преку обезбедување на доволни количества на готовина, можност за обезбедување на средства за кредитирање на операциите на Друштвото.

Објективната вредност на Вложените средства расположиви-за-продажба се базира на вредноста на акциите кои котираат на официјалниот финансиски пазар на денот на Билансот на состојба.

Друштвото е изложено на каматен ризик за долгорочните и краткорочните кредити. Друштвото нема посебна политика за намалување на каматниот ризик, и истиот го регулира во директни преговори со банките. Каматните стапки на долгорочните кредити се значително помали од краткорочните, и значајно не варираат. Каматите на краткорочните кредити земени од банките во земјата во тековниот период се намалени во однос на минатата година.

Ризик од промена на цените

Книговодствената вредност намалена за проценетите исправки на вредноста на финансиски средства и обврски, со рок на доспевање пократок од една година, ја претставува приближно нивната објективна вредност.

Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарната вредност на вложувањата расположиви-за-продажба. Друштвото не е изложено на ризик од промена на цената на готовите производи.

Кредитен ризик

За вреднување на Вложувањата кои котираат на официјалниот пазар, се применува тековната пазарна вредност на вложувања во хартии од вредност во иста или слична групација во која дејствува субјектот. Проценките на Друштвото се базираат на искуството и останатите фактори, вклучувајќи ги и очекувањата за идните настани за кои се верува дека се веројатни во сегашните околности.

3. Инвестиции

Инвестициите во консолидација ги вклучуваат зголемувањата на материјалните (градежни објекти и опрема) и нематеријалните средства (патенти, лиценци и софтвер). Инвестициите во основни средства за тековната година изнесуваат 90 мил.мкд. Главните инвестиции се во набавка на опрема во производство, компјутерска опрема, возила за транспорт на стока и во земјиште.

4. Политика на Дивиденда

Друштвото не ја евидентира обврската за дивидени се додека истата не се ратификува на Годишното собрание на акционери

Друштвото во 2022 година нема исплатено дивиденди

5. Финансирање - Кредити

Друштвото користи кредити за финансирање на оперативните активности во вид на револвинг кредит и исто така користи и долгорочни кредити за развивање на основната дејност. Во 2022 година долгорочната задолженост е значително намалена за 35% и изнесува 158 мил. мкд., додека краткорочната задолженост изнесува 23 мил. мкд.

6. Големи зделки

Според законот за трговски друштва, Пекабеско АД во 2022 година нема склучено големи зделки.

7. Односи со поврзани субјекти

Пекабеско АД поседува 2 поврзани субјекти. Еден е во Македонија - Тимко лаб ДООЕЛ и Пекабеско ДОО Рашка во Србија. Продажбата на, и набавката од поврзаните субјекти се одвива на принцип на нормални продажни услови и пазарни цени. Подружниците се во 100% сопственост на Пекабеско АД

Во 2022 нема капитална трансакција помеѓу поврзаните субјекти

8. Акционерски капитал

Акционерската главнина на Пекабеско АД се состои од 32.450 обични акции со книговодствена вредност од 90.535.500 денари. Номиналната вредност на една акција изнесува 46 ЕУР. Друштвото во изминативе години има откупено 2.375 сопствени акции односно 7,3% од вкупниот број на обични акции

Во текот на 2022 година друштвото нема откупено сопствени акции

Остварена добивка по акција е во износ од 3.711 ден што е за 44% повисока од истата во 2021 год.

9. Надоместоци на раководството

Менаџерскиот тим на Пекабеско АД консолидација брои вкупно 21 лица меѓу кои се и членовите на Одборот на директори

Одборот на директори на Пекабеско АД се состои од 7 членови од кои 3 се извршни и 4 неизвршни членови

Надоместоците за бруто плати и награди, регрес за годишен одмор, приватно здравствено осигурување, надоместок за учество во одбор на сите членови на менаџерскиот тим за 2022 година изнесуваат 105.883.690 ден. а во 2021 година изнесувале 86.156.008 ден.

Членовите на менаџерскиот тим на Пекабеско АД не остваруваат примања во други друштва односно не членуваат во органи на управување на други друштва.

Членовите на менаџерскиот тим на Пекабеско АД немаат засновано работен однос кај други работодавачи

10. Приходи и расходи

Пекабеско АД-Консолидација во 2022 год остварило вкупни приходи од редовно работење во износ од 5.358 мил.мкд што преставува зголемување во однос на 2021 год за 10,4%. При тоа со ова ниво на тековни редовни приходи остварени се вкупни расходи во износ од 5.247 мил.мкд и се повисоки од истите во 2021 год за 10,3%.

Како резултат на ваквото работење остварена е чиста добивка во износ од 111,6 мил. мкд. Остварената добивка е повисока од онаа во 2021 год за 43,5%.

Приходи од продажба - Пазари

	2022	2021	22/21
Домашен Пазар	4.597.850.965	4.143.133.126	11,0%
Странски Пазар	683.820.967	639.406.152	6,9%
Вкупно	5.281.671.932	4.782.539.278	10,4%

Во наредната табела прикажани се приходите по видови

Приходи од работење по видови

	2022	2021	22/21
Готов П-од и Трг.стока	5.291.628.858	4.793.208.801	10,4%
Останати приходи	66.255.968	57.874.416	14,5%
Финансиски приходи	3.052.186	4.331.205	-29,5%
Вкупно	5.360.937.012	4.855.414.422	10,4%

Овие приходи и расходи остварени се со 467 вработени (просек) во консолидација што е за 6 помалку од просекот во 2021 год.

Подолу се презентирани позначајните економски показатели кои произлегуваат и ја покажуваат успешноста на работењето на друштвото во консолидација.

Бруто профитна маржа	11,2%
Нето профитна маржа	2,1%
Поврат на капиталот-(ROE)	8,0%
Тековна ликвидност	2,0
Брза ликвидност	1,4
Капитал/ВК С-ва (Актива)	0,67

Обрт на залихи	14 пати
Денови на обрт на залихи	27 ден
Обрт на побарувања	16 пати
Денови на обрт на побарувања	23 дена
Период на конвертирање	50 ден

Резултати и показатели се остварени со следниве средства и обврски:

Актива	2.088.340.603
Долгорочни с-ва	1.025.669.579
Обртни	1.062.671.024
Пасива	2.088.340.603
Капитал	1.389.357.926
Обврски	698.982.677



Пекабеско ад